

ЗАПИСНИК

Записник од одржаната Јавна расправа за Студија за оцена на влијание врз животна средина за спроведување на проектот “Изградба на автопат М-5 на делница, граничен премин на Република Бугарија (Црна Скала) - Делчево - Веница - Кочани - Штип - Велес“, Одржана на 22.02.2012 (среда) во мала сала до Совет на општина Штип со почеток во 11.00 часот

На ден 22.02.2012 година, во мала сала до Совет на општина Штип, се одржа Јавна расправа по Студија за оцена на влијание врз животната средина за проектот “Изградба на автопат М-5 на делница, граничен премин на Република Бугарија (Црна Скала) - Делчево - Веница - Кочани - Штип - Велес“. Јавната расправа која ја организира Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со инвеститорот Агенција за државни патишта, започна во 11:15 часот.

Присутни:

- Влатко Цветаноски, советник во Одделение за оцена на влијание врз животна средина од Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)
- Билјана Спироска, советник во Одделение за оцена на влијание врз животна средина во Управата за животна средина при Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП)
- Сашка Богданова, претставник на страна на инвеститорот Агенција за државни патишта
- Ленче Јанева, експерт за оцена на влијание врз животната средина и одговорна за Студијата за ОВЖС
- Представници од страна на Општина Штип
- Представници од страна на Општина Карбинци
- Засегнатата граѓани (Листа на присутни дадени во Прилог)

Јавната расправа се одвиваше по следниот Дневен ред:

1. Отварање - Јавната расправа ја отвори Влатко Цветаноски, советник за оцена на влијание врз животна средина во Министерството за животна средина и просторно планирање. По претставување на присутните претставници од страна на министерството, инвеститорот и изготвувачот на Студијата, истакна дека јавната расправа е согласно законската регулатива, а потоа и даде збор на Ленче Јанева да изврши презентација на Студијата.

2. Презентација на студијата за оцена на влијанието врз животната средина

Цел на проектот е изградба на современ автопат со четири ленти по две од секоја насока од Црна Скала (граница со Република Бугарија), Делчево, Веница, Кочани, Штип, Велес до населено место Отовица кај езеротот Младост, со вкупна должина од 98 Км.

Автопатот главно е обработен во три основни делници: Црна Скала-Веница, Веница - Три чешми, Три чешми - Отовица. Делницата Црна Скала- Веница и Веница - Три Чешми се водат со стационажи кои се во продолжение, а се од км0+000 до 34+000 и од км 34+000 до 74+300, а делницата Кадрифаково - Отовиа се води како посебна делница со стационажи од км0+000 до км 25+510. Ваквиот начин на водење на делницата е од причина што помеѓу Три Чешми и Кадрифаковом има шрекин од 7 км, кои се дел од делницата Три Чешми до Миладиновци.

Врз основа на видот и големината на проектот, МЖСПП го задолжи инвеститорот да изработи Студија за оцена на влијанието врз животната средина. Според насоките од УЖС во Студијата анализирани се можните влијанија од изградбата и експлоатацијата на автопатот врз животната средина и тоа: влијание врз воздухот, влијание врз водите, влијание врз почвата, појава од отпад, позамјашта, депонии, усеци и насипи, влијание на патот од промена на користење на земјиште, влијание врз пределот, влијание врз биокоридори, влијание врз стаништата, влијание врз флората и фауната, ризик од инциденти, бучава, вибрации, влијание врз спомениците на природата, влијание врз археолошките локалитети, влијание врз земјоделско земјиште, влијание врз псажот, останати влијанија.

Направена е анализа за можни влијанија од реализација на проектот и предложени се заштитни мерки за ублажување и компензација на потенцијалните негативни влијанија за кои инвеститорот се обврзува да ги почитува.

3. Дискусија

Прашање: Во плавата варијанта има две подваријанти, кои се мотивите за работење на двете подваријанти?

Одговор: Од страна на проектантот Горан Трајановски беше одговорено дека се разработени повеќе варијанти, портокаловата е најкратка, појужната е розева и е нешто подобра, но на двете локации неможе да се изведе клучка на М-5, линкот кон Штип би бил по комплициран и пристапот до автопатот би бил подалеку.

Прашање: Делче Стоилов од општина Карбинци - Дали се замени предлог мислењата од општините, бидејќи општина Карбиници и дава предност на црвената варијанта, а Студијата ја препорачува сината варијанта.

Одговор: Од страна на Билјана Групчева беше одговорено дека општина Карбинци има потврдни одговорено за алтернативата лево, а тоа е плавата варијанта.

Билјана Спироска се произнесе дека до Министерството за животна средина и просторно планирање нема пристигнато мислење од општина Карбинци, поради тоа општина Карбинци да достави мислење до министерството со што би се појасниле недоразбирањата околку дописот на општина Карбинци.

Прашање: Делче Стоилов од општина Карбинци - Во однос на изградбата на пристапните патишта до депониите, дали е предвидено нивно враќање во првобитна положба, бидејќи како општина имаат лошо искуство.

Одговор: Од страна на представникот на инвеститорот Сашка Богдановска беше одговорено дека тие планови се разработуваат дополнително, во тендерска документација се бара Изведувачот задолжително да ги создаде и реализира на терен по завршување на градежните активности, пристапните патишта се враќаат во првобитната положба, позајмиштата кои ќе се создадат се користат, се затвараат и рекултивираат.

Други дискусанти не се пријавија и јавната расправа ја затвори Влатко Цветаноски во 12:30 часот.

Записничар:

Билана Спироска

Листа на присутни лица на Јавната расправа за Проектот: Изградба на автопат М5, Велес - Граница со Бугарија одржана во Општина Штип на
22.02.2012 година во 11.00 часот

Р. бр.	Име и презиме	Институција	Контакт тел. и e-mail
1	ВЛАТКО ЦВЕТАНОСКИ	МНС ПОЛ	076 455 426 ; V.Cvetanoski@mzpp.gov.mk
2	Бријана Спироска	УНС, МНС ПИ	076 411 427 b.spiroska@uzpp-fou.mk
3	САШКА БОГДАНОВА	Агенција за државни патници	078 330 297 SASKA@road.org.mk
4	Билјана Грујева	Дива - МАКЕДОНИЈА	070 261 078
5	БОРИ ТРАЈАНОВСКИ	— и —	075 376 505 GT@divi.mk
6	МИТКО КАРАДЕЛЕВ	ПМФ - СИОПЕ	070 / 332 - 191
7	ЕЛЕНА АРСОВЕ	ОПШТИНА ШТИП	078 / 472 - 703
8	Силвана Николова	Општина Штип	078 - 472 - 619 nikolova.silvana@gmail.com
9	Софие Прзилови	Општина Штип	078 - 476 - 519 sofietzjuzova@gmail.com
10	Мари Ризов	Општина Штип	078 / 472 - 745 MARIPOV @ HOTMAIL.COM
11	Милица Митрова Тракева	Општина Штип	078 / 350 - 241 MIKICA@GATEWAY.COM
12	ВЕНКО САНЕВ	АЗС ШТИП	078 472 683 vsanev@t-home.mk
13	СЕНКА АНДРЕЕВА	ОПШТИНА ШТИП	078 472 630 senka.andreeva@yahoo
14	ФРЕНК ЦЕРАВАЛО	ОПШТИНА ШТИП	078 319 150 gypfulcon01@hotmail.com
15	Саша Протиџеров	ЈП. ШТИП ПРОЕКТ	078 473 471
16	Тони Михајловски	ЈП. ШТИП ПРОЕКТ	078 473 120 tonimihajlovski@e-yahoo.com
17	ВЕОНА ЗЕНДЕРОВА	ОПШТИНА ШТИП	072 - 271 - 504 vesna.zendirova.com
18	АЕЛМЕ СТОЈКОВ	ОПШТИНА РАБРИЦА	072 / 275 - 509 aelce.stojkov@yahoo.com
19			
20			
21			
22			
23			
24			